



Дата: 02.07.2013

СООПШТЕНИЕ

Повик до аптеки во селски подрачја за склучување на договор со ФЗОМ во 2013 година



ФЗОМ сака да упати **повик до аптеки во селски подрачја за склучување на договор** за 2013 година со аптеките кои добиле решение дека се во мрежа од Министерство за здравство. Вкупно 25 аптеки за прв пат ќе склучат договор со ФЗОМ (списокот на аптеки во прилог). Согласно член 9 од Законот за здравственото осигурување, основните здравствени услуги за своите осигурени лица, Фондот ги обезбедува во здравствените установи утврдени со мрежата на здравствени установи, во која се врши здравствената дејност согласно со прописите од областа на здравствената заштита.

За извршените здравствени услуги, **Фондот како купувач на здравствени услуги** склучува и раскинува договори со здравствените установи. Здравствената установа - аптека која откако добила решение за вршење на дејност во мрежата на здравствени установи од страна на Министерството за здравство, може да достави барање да склучи договор со Фондот и за тоа, е потребно да поднесе барање за склучување на договор за 2013 година до Фондот за здравствено осигурување на Македонија.

Заинтересираните здравствени установи – аптеки кон барањето треба да ги приложат следните документи:


I. Податоци за здравствената установа

1. Копија од решение за вршење дејност во мрежата за промет на лекови на мало - ПЗУ аптека (со сите пормени), издадено од Министерството за здравство;
2. Тековна состојба на правното лице од Централен регистар на РМ, не постара од 30 дена, со задолжителна пререгистрација во ПЗУ

II. Податоци за вработени во здравствената установа – аптека

1. Список на сите вработени во здравствената установа, заверено од здравствената установа со печат и потпис;
2. Копија од уверение за положен стручен испит за фармацевтски техничар;
3. Копија од важечка лиценца за работа од Фармацевтска комора за фармацевтот

Образецот на барање за склучување на договор со Фондот, здравствената установа (апетка) може да се најде на веб страната на Фондот (www.fzo.org.mk), во делот за даватели на здравствени услуги.



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје

Тел.: 02 3289 000

**ИНФО ЛИНИЈА
(БЕСПЛАТНА) 0800 33 222**

Е-пошта: info@fzo.org.mk

Web:

www.fzo.org.mk

Фондот ја продолжува својата посветеност во обезбедување на што поквалитетни здравствени услуги за осигурениците у унапредување на соработката со сите чинители во здравствениот систем.

Со почит,
ФЗОМ